

Јавно Претпријатие за комунални дејности

КОМУНАЛЕЦ Д.О.

Бр. 01-1762/6

06.03.2023 год.

Струмица



**ЈПКД
КОМУНАЛЕЦ
СТРУМИЦА**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022

ЈПКД КОМУНАЛЕЦ СТРУМИЦА

СТРУМИЦА

ФЕВРУАРИ 2023

Управниот одбор при ЈПКД КОМУНАЛЕЦ-Струмица на својата седница одржана на ден 06.03.2023 год. ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2022 година

Член 1

Со оваа Одлука се утврдуваат приходите, расходите, деловниот резултат и неговото распоредување по годишната сметка за **2022** година.

Член 2

По годишната сметка за **2022** година, приходите, расходите и деловниот резултат се утврдуваат на следните износи:

| | | |
|----|--------------------------|----------------|
| 1 | ВКУПЕН ПРИХОД | 424.469.406,00 |
| 2 | ВКУПНИ РАСХОДИ | 420.909.274,00 |
| 3 | ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ | 3.560.132,00 |
| 4 | ДАНОЦИ ОД ДОБИВКА | 2.697.058,00 |
| 5 | ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ | 863.074,00 |
| | Распоредена за: | |
| а) | СРЕДСТВА ЗА РЕЗЕРВИТЕ | 43.153,00 |
| б) | РЕИНВЕСТИРАНА ДОБИВКА | 819.921,00 |
| в) | НЕРАСПРЕДЕЛЕНА ДОБИВКА | 0,00 |

Член 3

Делот од добивката распореден за инвестиции реинвестирана добивка ќе се користи во согласност со условите од член 28 од Законот за данок на добивка.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседател
на Управен Одбор



Драги Поп Стојанов

Назив на субјектот **ЛПКД КОМУНАЛЕЦ СТРУМИЦА**
 Адреса, седиште и телефон **Климент Охридски бр. 35 Б,Струмица, 346-341**
 Единствен даночен број **МК 4027989105248**

БИЛАНСИ НА УСПЕХОТ
за годината што завршува на
31 Декември 2022 и 2021
(во 000 денари)

| Белешка | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Приходи од продажба | 4 | 331.325 | 292.555 |
| Останати оперативни приходи | 5 | 91.599 | 12.178 |
| Промена на вредноста на залихите | | 40 | -100 |
| Трошоци за суровини и други материјали | 6 | -155.741 | -98.482 |
| Трошоци на вработените | 7 | -156.871 | -136.740 |
| Амортизација и вредносно усогласување | 8 | -22.588 | -20.636 |
| Исправка на вредност на побарувања | | -21.829 | -1.457 |
| Други оперативни трошоци | 9 | -60.765 | -46.006 |
| Оперативна добивка (загуба) | | 5.170 | 1.312 |
| Нето приходи/расходи од финансирање | 10 | -1.610 | 427 |
| Добивка (загуба) од финан- сирање | | -1.610 | 427 |
| Добивка (загуба) од редовно работење пред оданочување | | 3.560 | 1.739 |
| Вонредни приходи | | 0 | 0 |
| Вонредни расходи | | 0 | 0 |
| Добивка (загуба) од вонредни активности | | 0 | 0 |
| Вкупна добивка (загуба) пред оданочување | | 3.560 | 1.739 |
| Данок на добивка | 20 | 2.697 | 174 |
| НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА | | 863 | 1.565 |

Во Струмица
 На ден 31.12.2022 год.

Лице одговорно
 за составување
 на билансот

Овластено лице

Назив на субјектот
Адреса, седиште и телефон
Единствен даночен број

ЈПКД КОМУНАЛЕЦ СТРУМИЦА
Климент Охридски бр.35 Б,Струмица, 346-341
МК 4027989105248

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2022 и 2021
(во 000 денари)

| Белешка | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 |
|---------|---------------------|---------------------|
|---------|---------------------|---------------------|

А. СРЕДСТВА

НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

| | | | |
|-----------------------------------|----|----------------|----------------|
| Нематеријални средства-нето | 11 | 564 | 1.306 |
| Материјални средства -нето | 11 | 372.112 | 353.819 |
| Финансиски вложувања | | 12 | 12 |
| Вкупно долгорочни средства | | 372.688 | 355.137 |

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

| | | | |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| Залихи | 12 | 48.853 | 50.923 |
| Побарувања од купувачи | 13 | 433.500 | 422.231 |
| Побарувања за аванси | | 673 | 648 |
| Други краткорочни побарувања | 14 | 3.026 | 5.209 |
| Финансиски вложувања | | | |
| Парични средства | 15 | 2.924 | 2.292 |
| А В Р | | 2.584 | 6.785 |
| Вкупно обртни средства | | 491.560 | 488.088 |

ВКУПНО СРЕДСТВА

864.248 843.225

Б. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

| | | | |
|---------------------------------|----|----------------|----------------|
| Запишан капитал | 16 | 236.687 | 236.687 |
| Законски резерви | | 77.154 | 75.625 |
| Акумулирана добивка | | 113.085 | 117.528 |
| Добивка за финансиската година | | 820 | 1.487 |
| Вкупно капитал и резерви | | 427.746 | 431.327 |

Малцинско учество

В. ОБВРСКИ

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------|----------------|
| Долгорочни обврски | 17 | 94.346 | 82.283 |
| Краткорочни обврски спрема добавувачи | 18 | 275.529 | 280.046 |
| Други краткорочни обврски | 19 | 22.223 | 18.650 |
| Обврски за данок на добивка | 20 | 2.526 | 33 |
| П В Р | | 41.878 | 30.886 |
| Вкупно обврски | | 436.502 | 411.898 |

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

864.248 843.225

Лице одговорно за
составување на
билансот

Овластено лице

Во Струмица
На ден 31.12.2022 год.

Назив на субјектот: **ЈПКД Комуналец-Струмица**

Адреса,седиште и телефон: Климент Охридски бр.35 Б, 2400 Струмица 034/346-341

Единствен даночен број: 4027989105248

ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ

за годината што завршува на
31 Декември 2022 и 2021 (во 000ден.)

| | 31.дек.22 | 31.дек.21 |
|--|-----------------|-----------------|
| 1 ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ | 29.858 | 22.278 |
| Усогласување за: | | |
| Нето добивка (загуба) по оданочување | 820 | 1.585 |
| Амортизација | 22.588 | 20.635 |
| Капитални добивки (загуби) од продажба на средства | | |
| Зголемување/Намалување на залихите | 2.070 | 2.132 |
| Зголемување/Намалување на Побарувања од купувачи | 11.269 | 13.317 |
| Зголемување/Намалување на побарувања за аванси | 25 | 2 |
| Зголемување/Намалување на останати краткорочни побарувања | 2.183 | 1.378 |
| Зголемување/Намалување на АВР | 4.201 | 4.907 |
| Зголемување/Намалување на обврски спрема добавувачи | 4.517 | 22.772 |
| Зголемување/Намалување на обврски за аванси | 22 | 10 |
| Зголемување/Намалување на останати краткорочни обврски | 6.044 | 4.943 |
| Зголемување/Намалување на ПБР | 10.992 | 662 |
| Останати оперативни активности | 3.207 | 6.573 |
| ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ | - 41.289 | - 23.664 |
| Набавки на материјални и нематеријални средства | - 41.289 | - 23.720 |
| Продажби на материјални и нематеријални средства | | 56 |
| Зголемување/Намалување на долгорочни вложувања | | |
| Зголемување/Намалување на долгорочни побарувања | | |
| Зголемување/Намалување на краткорочни финансиски вложувања | | |
| ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ | 12.063 | - |
| Зголемување/Намалување на капиталот | | |
| Зголемување/Намалување на долгорочни кредити | 12.063 | |
| ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | 632 | - 1.386 |
| 5 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ПОЧЕТОКОТ НА ГОДИНАТА | 2.292 | 3.678 |
| 6 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА | 2.924 | 2.292 |

Во Струмица

На ден 31.12.2022

Лице одговорно за
составување на
билансот

Овластено лице

| ЈЛКД КОМУНАЛЕЦ-СТРУМИЦА МН 4027989105348 | | ЈЛКД КОМУНАЛЕЦ-СТРУМИЦА | | | | Адреса : Климент Охридски бр. 35Б, Струмица Тел: 034-346-341 | |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------|
| ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВИ КАПИТАЛОТ ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022 И 2021 ГОДИНА | | | | | | | |
| (во 000 денари) | | | | | | | |
| | Залишан Капитал | Резерви | Акумулирана добивка(загуба) | Ефекти од ревалориз. дивиденда | Исплата на дивиденда | Вкупно | |
| СОСТОЈБА НА 01 Јануари 2021 | 236.687,00 | 74.641,00 | 125.007,00 | | | | 436.335,00 |
| Ефекти од промени на сметковод. Политики и корекции | | | -6.573,00 | | | | -6.573,00 |
| Повторно утврдено салдо | 236.687,00 | 74.641,00 | 118.434,00 | 0,00 | 0,00 | | 429.762,00 |
| Распределба на добивката од 2020 година | | 905,00 | -905,00 | | | | 0,00 |
| Ефекти од ревалоризација за 2021 година | | | | | | | 0,00 |
| Нето добивка (загуба) за 2021 година | | 78,00 | 1.487,00 | | | | 1.565,00 |
| СОСТОЈБА НА 31 Декември 2021 | 236.687,00 | 75.624,00 | 119.016,00 | 0,00 | 0,00 | | 431.327,00 |
| СОСТОЈБА НА 01 Јануари 2022 | 236.687,00 | 75.624,00 | 119.016,00 | | | | 431.327,00 |
| Ефекти од промени на сметковод. Политики и корекции | | | -4.444,00 | | | | -4.444,00 |
| Повторно утврдено салдо | 236.687,00 | 75.624,00 | 114.572,00 | 0,00 | 0,00 | | 426.883,00 |
| Распределба на добивката од 2021 година | | 1.487,00 | -1.487,00 | | | | 0,00 |
| Ефекти од ревалоризација за 2022 година | | | | | | | 0,00 |
| Нето добивка (загуба) за 2022 година | | 43,00 | 820,00 | | | | 863,00 |
| СОСТОЈБА НА 31 Декември 2022 | 236.687,00 | 77.154,00 | 113.905,00 | 0,00 | 0,00 | | 427.746,00 |

Во Струмица

На ден 31.12.2022

Лице одговорно за составување на Билансот

Бачко Стојанов

Овластено Лице
Зоран Горгиев



| ЛПКД КОМУНАЛЕЦ СТРУМИЦА МК 4022080100248 | | ДВИЖЕЊЕ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА 2022 и 2021 (во 000 Денари) | | | | | | |
|---|----------------------|---|---------|---------------|---------|------------------------|----------------|--------|
| ОПИС | МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | | | ИНВЕСТИЦИИ ВО | | НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | | ВКУПНО |
| | ЗЕМЈИШТЕ | ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | ОПРЕМА | ТЕК | СОФТВЕР | ОСТАЛАТИ | НЕМАТ СРЕДСТВА | |
| НАБАВНА ВРЕДНОСТ | | | | | | | | |
| СОСТОЈБА НА 01.01.2022 | 0 | 488.309 | 203.523 | 16.574 | 3.390 | 316 | 712.112 | |
| ЗГОЛЕМУВАЊЕ ВО ТЕК НА ГОДИНАТА | | 13.538 | 27.751 | 0 | 0 | 0 | 41.288 | |
| ПРЕНОС ОД ИНВЕС. ВО ТЕК | | 0 | -15.427 | -667 | | | 0 | |
| НАМАЛУВАЊЕ | | | | | | | -16.093 | |
| ОСТАН, ЗГОЛЕМУВАЊА | | | | | | | 0 | |
| ОСТАН, НАМАЛУВАЊА | | | | | | | 0 | |
| СОСТОЈБА НА 31.12.2022 | 0 | 501.846 | 215.847 | 15.907 | 3.390 | 316 | 737.307 | |
| ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА | | | | | | | | |
| ТЕКОВНА ГОДИНА 2022 | | | | | | | | |
| СОСТОЈБА НА 01.01.2022 | | 186.070 | 168.703 | 0 | 2.135 | 67 | 356.975 | |
| АМОРТИЗАЦИЈА ЗА ГОД | | 12.190 | 9.897 | 0 | 742 | 51 | 22.879 | |
| НАМАЛУВАЊЕ | | | -15.235 | | | | -15.235 | |
| СОСТОЈБА НА 31.12.2022 | | 198.259 | 163.365 | 0 | 2.877 | 118 | 364.619 | |
| НЕТО КНИГ. ВРЕД ЗА 31.12.2022 | 0 | 303.587 | 52.482 | 15.907 | 514 | 198 | 372.688 | |
| НЕТО КНИГ. ВРЕД ЗА 01.01.2022 | 0 | 302.239 | 34.821 | 16.574 | 1.255 | 249 | 355.137 | |
| НАБАВНА ВРЕДНОСТ | | | | | | | | |
| ПРЕТХОДНА ГОДИНА 2021 | | | | | | | | |
| СОСТОЈБА НА 01.01.2021 | 0,00 | 480.556 | 196.781 | 16.574 | 3.390 | 316 | 697.617 | |
| ЗГОЛЕМУВАЊЕ ВО ТЕК НА ГОДИНАТА | | 7.753 | 15.967 | | 0 | 0 | 23.720 | |
| ПРЕНОС ОД ИНВЕС. ВО ТЕК | | | | | | | 0 | |
| НАМАЛУВАЊЕ | | | -8.224 | | | | -9.224 | |
| ОСТАН, ЗГОЛЕМУВАЊА | | | | | | | 0 | |
| ОСТАН, НАМАЛУВАЊА | | | | | | | 0 | |
| СОСТОЈБА НА 31.12.2021 | 0 | 488.309 | 203.523 | 16.574 | 3.390 | 316 | 712.112 | |
| ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА | | | | | | | | |
| ПРЕТХОДНА ГОДИНА 2021 | | | | | | | | |
| СОСТОЈБА НА 01.01.2021 | | 174.105 | 169.993 | 0 | 1.393 | 17 | 345.507 | |
| АМОРТИЗАЦИЈА ЗА ГОД | | 11.965 | 7.878 | | 742 | 51 | 20.635 | |
| НАМАЛУВАЊЕ | | | -9.168 | | | | -9.168 | |
| СОСТОЈБА НА 31.12.2021 | | 186.070 | 168.703 | 0 | 2.135 | 67 | 356.975 | |
| НЕТО КНИГ. ВРЕД ЗА 31.12.2021 | 0,00 | 302.239 | 34.821 | 16.574 | 1.255 | 249 | 355.137 | |
| НЕТО КНИГ. ВРЕД ЗА 01.01.2021 | 0,00 | 306.451 | 26.788 | 16.574 | 1.997 | 299 | 352.109 | |

Лице одговорно за составување на билансот

Во Струмица
На ден 31.12.2022

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ЈПКД КОМУНАЛЕЦ-Струмица 31 Декември 2022 и 2021 година

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Претпријатието ЈПКД Комуналец - Струмица е јавно претпријатие основано од Општина Струмица, РМ во 1979 година, регистрирано во Судскиот регистар под регистарска влошка **СРЕГ. Бр.1-369-0**.

Седиштето на Претпријатието се наоѓа во Струмица, на улица Климент Охридски број 35 Б.

Основните дејности на претпријатието се:

- Производство и дистрибуција на вода за пиење;
- Канализациони услуги;
- Чистење на јавни површини;
- Собирање на цврст отпад;
- Погребални услуги;
- Одржување на паркови,зеленило и
- Услуги на пазарите на мало и големо.

Просечниот број на вработени по ефективни часови на работа во Претпријатието во текот на 2022 година изнесува 350 (2021: 362 вработени), а по структура на степен на образование крајната состојба на 31.12.2022 година е 331 вработени и тоа:

- висока стручна спрема----- 26 вработени
- вишо образование----- 5 вработени
- средна стручна спрема----- 161 вработени
- неквалификувани----- 139 вработени

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Претпријатието, финансиските извештаи ги подготвува во согласност со законските прописи и Меѓународните сметководствените стандарди (МСС) И Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за водење сметководство во (Службен весник на РСМ бр.159/09,164/10, и 107/11) кои се применуваат во Република Македонија.

Овие Финансиски Извештаи ги прикажуваат средствата, обврските и капиталот кои се однесуваат на работењето на Претпријатието. Ставките се прикажани врз основа на метод на набавна вредност.

Раководството на претпријатието конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во утврдените пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за 2022 година не се ревидирани.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се дадени значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на претпријатието за годината што завршува на 31.12.2022 година, претпријатието ваквите политики ги применува конзистентно освен ако не е поинаку наведено.

Приходи од продажба на производи услуги

Приходите од продажба на производи се признаваат кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои значајна неизвесност за наплата и можно враќање на производите.

Приходите од услуги се признаваат во Билансот на успех до степен на завршеност на услугите на денот на Билансот. Степен на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Цените на услугите на Претпријатието се лимитирани и се донесени со решенија од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на РСМ, и одлуки на управните органи на претпријатието и потврдени од Советот на Општина Струмица.

Приходи и расходи од наеми

Приходите и расходите од оперативен наем се признаваат во Билансот на успех само за соодветниот пресметковен период.

Приходи и расходи од камати и курсни разлики

Приходите и расходите од камати се признаваат во Билансот на успех за периодот за кој се однесуваат.

Приходите и расходите од курсните разлики на странски средства за плаќање се признаваат во Билансот на успех според девизниот курс на Народна Банка на РМ на денот на трансакцијата.

Нематеријални средства

Нематеријалните средства се признаваат според набавната вредност во Билансот на состојба, само доколку е веројатно дека идните економски користи ќе бидат прилив на Претпријатието и трошоците на средството можат веродостојно да се мерат.

Материјални средства

Опремата се евидентира по набавна вредност. Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните

економски користи што ќе претставуваат приливи на Претпријатието. Сите други издатоци се признаваат како трошок во Билансот на успех во моментот на настанувањето.

Амортизацијата се пресметува по пропорционална метода со примена на стапки определени со сметководствената политика на Претпријатието за намалување на вредноста на средствата до нивната преостаната вредност. Средствата се амортизираат од моментот кога се даваат на користење.

Во продолжение се дадени ориентациони годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки од:

| | |
|----------------------------|---------|
| -градежни објекти..... | 2.5% |
| -опрема..... | 20-25% |
| 1. компјутерска опрема | -25 |
| 2. канцелариска опрема | -20-25% |
| -транспортни средства..... | 10-25% |
| -мебел..... | 20% |

3.6 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се водат според номиналната вредност намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплатливи.

3.7 Залихи

Залихите претпријатието ги вреднува по набавна цена, односно цена на чинење на готовите производи но не повисока од реализационата вредност.

Трошењето на суровините, материјалите и стоките се евидентираат користејќи го методот на просчни цени. Овој метод конзистентно се применува во пресметковните периоди почнувајќи од 2020 година па заклучно до 31.12.2022.

3.8 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат пари во готово во благајна и депозити на сметки.

3.9 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се евидентираат според номиналната вредност.

3.10 Обврски за кредити и други позајмици

Обврските за долгорочните и краткорочните кредити почетно се евидентираат според нето примените средства.

Сите износи кои доспеваат за плаќање во рок од 12 месеци од денот под кој се изготвува Билансот на состојба се класифицираат како тековни обврски.

3.11 Обврски за даноци

Даноците се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во РСМ. Данокот на добивка се пресметува по пропишана стапка, на основица утврдена од разликата помеѓу приходите и расходите, зголемена за непризнати ставки на расходи, помалку искажани приходи, даночни олеснувања и ослободувања согласно Законот за данокот од добивка.

3.12 Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Билансот на успехот како приходи или раходи од финансирањето за пресметковниот период.

3.13 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на вредностите во финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2022 година се следниве:

| Валута | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 |
|--------|------------------|------------------|
| 1 ЕВРО | 61.4932 денари | 61.6270 денари |

4 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од следното (во 000 денари):

| | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| -приходи од продажба на стоки и услуги | 331.325 денари | 292.555 денари |
| -приходи од употреба на сопствени произ.и услуги | 0 денари | 0 денари |
| Вкупно приходи од продажба | 331.325 денари | 292.555 денари |

5 ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат од:

| | 31 Декември 2021 | 31 Декември 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| -Приходи од напл судски и нота такс | 3.497 денари | 3.481 денари |
| -Приходи од наплата на отп.побарувања | 3.142 денари | 4.768 денари |
| -Приходи од укин.на долг.резервирања | 579 денари | 3.929 денари |
| -Приходи од отпис на обврски од Влада | 84.381 денари | 0,00 денари |
| Вкупно останати оперативни приходи | 91.599 денари | 12.178 денари |

6 ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за суровините и материјалите се состојат од следното (во 000денари):

| | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| -Трошоци за суровините и материјалите | 72.020 денари | 98.482 денари |
| -Потрошен помошен Материал и услуги | 83.721 денари | 35.121 денари |
| Вкупно трошоци за суровини и материјали | 155.741 денари | 133.603 денари |

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати,надоместоци, како и даноците и придонесите за вработените се состојат од следното (во 000 денари):

| | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| -Нето плати | 98.543 денари | 86.909 денари |
| -придонеси и даноци од плати | 47.845 денари | 41.736 денари |
| -Дневници за службен пат | 730 денари | 612 денари |
| -Останати трошоци на вработени | 9.753 денари | 7.485 денари |
| Вкупно трошоци на вработените: | 156.871 денари | 136.742 денари |

8. АМОРТИЗАЦИЈА

31 Декември 2022 31 Декември 2021

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| -Амортизација | 22.588 денари | 20.635 денари |
|---------------|---------------|---------------|

9.ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни расходи од работење се состојат од следното (во 000 денари):

| | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| -услуги со карактер на матер.трошок | 47.176 денари | 35.686 денари |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| -Трошоци за спонзорства | 848 денари | 495 денари |
| -Трошоци за осигурување | 384 денари | 464 денари |
| -Банкарски услуги и провизии | 1.049 денари | 1079 денари |
| -Репрезентација | 580 денари | 736 денари |
| -Трошоци за органи на управување | 707 денари | 390 денари |
| -Останати расходи | 10.021 денари | 7.156 денари |
| Вкупно останати оперативни расходи | 60.765 денари | 46.006 денари |

10.НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите од финансирање се состојат од следното (во 000 денари):

| | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 |
|---------------------|------------------|------------------|
| • Приходи од камати | 1.545 денари | 1.021 денари |
| • Расходи за камати | 3.155 денари | 594 денари |

11.ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА

Основните средства се состојат од следното (во 000 денари):

| | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| -градежни објекти | 501.846 денари | 488.309 денари |
| со исправка | 198.259 денари | 186.070 денари |
| -постројки и опрема | 215.847 денари | 203.523 денари |
| со исправка | 165.937 денари | 168.703 денари |
| -материјални средства | | |
| во подготовка | 16.573 денари | 16.573 денари |
| -софтвер | 3.390 денари | 3.390 денари |
| со исправка | 2.454 денари | 2.135 денари |
| -осанати основни средства | 316 денари | 316 денари |
| со исправка | 118 денари | 67 денари |

12.ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следното (во 000 денари):

| | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| -Материјали | 44.870 денари | 47.455 денари |
| - Резервни делови | 3.247 денари | 2.767 денари |
| -Ситен инвентар на залиха | 2.331 денари | 2.331 денари |
| -исправка на ситен инвентар | 2.331 денари | 2.331 денари |
| -Готови производи | 735 денари | 695 денари |
| -Стоки | 0 денари | 0 денари |
| Вкупно залихи: | 48.853 денари | 50.923 денари |

13. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачите се состојат од следново (во 000 денари):

| | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - побарувања од купувачи во земјата | 552.460 денари | 524.742 денари |
| -намалено за исправка на тужени побарувања | 118.960 денари | 102.511 денари |
| Вкупно побарувања од купувачи | 433.500 денари | 422.231 денари |

14. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следното (во 000 денари):

| | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| -побарувања од работници | 2.280 денари | 2.782 денари |
| -побарувања по основ на даноци | 0 денари | 2.427 денари |
| -останат побарувања | 746 денари | 0 денари |
| Вкупно други побарувања | 3.026 денари | 5.209 денари |

15. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното (во 000 денари):

| | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| -Пари на денарски сметки и благајна | 2.924 денари | 2.292 денари |
| Вкупно парични средства | 2.924 денари | 2.292 денари |

16. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Претпријатието е регистрирано во Судскиот регистар под регистарска влошка СРЕГ. Бр.1-369-0

Запишаниот капитал се состои од:

| | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| -државен јавен капитал | 218.750 денари | 218.750 денари |
| -акционерска главница | | |
| -останат капитал | 17.937 денари | 17.937 денари |
| Вкупно капитал | 236.687 денари | 236.687 денари |

Законската резерва се формира по пат на издвојување на процент од добивката согласно Законските прописи и изнесува:

| | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| -Законска резерва | 42.641 денари | 42.598 денари |
| -Останати резерви | 34.513 денари | 33.027 денари |
| Вкупно законска резерва | 77.154 денари | 75.625 денари |

17. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочните обврски спрема добавувачите изнесуваат (во 000 денари):

| | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| - Обврски по ануитет Општина | 82.283 денари | 82.283 денари |
| -Обврски по основ на лизинг | 12.063 денари | 0 денари |

18. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачите изнесуваат (во 000 денари):

| | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 |
|------------------------|------------------|------------------|
| -Добавувачи во земјата | 275.529 денари | 280.046 денари |

19. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следното (во 000 денари)

| | 31 Декември 2022 | 31 Декември 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| -Обврски за бруто плати | 12.358 денари | 11.610 денари |
| -Обврски према вработени | 6.840 денари | 5.243 денари |
| -Обврски према членови на УО | 54 денари | 24 денари |
| -Примени аванси | 90 денари | 112 денари |
| -Тековни даночни обврски | 5.407 денари | 1.694 денари |
| Вкупно други краткорочни обврски | 24.749 денари | 18.683 денари |

20. ОБВРСКИ ЗА ДАНОК ОД ДОБИВКА


Данокот на добивка во износ од **2.697.058** илјади денари по стапка од **10%** е пресметан на усогласена даночна основица за непризнати расходи во согласност со законските прописи.

ЈПКД "КОМУНАЛЕЦ" СТРУМИЦА



| ЈПКД КОМУНАЛЕЦ-СТРУМИЦА МК 4027989105248 | | | |
|---|---------------------|-------------------|------------------|
| 7. Нематеријални средства 2022 | | | Табела 2 |
| Опис | Софтвер | Останати средства | ВКУПНО |
| 2022 | 4 | 5 | 7 |
| Набавна вредност | | | |
| Состојба на 01.01.2022 | 3.390.382,50 | 315.969,00 | 3.706.352 |
| Зголем.во тек на годината | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Намалување | 0 | 0 | 0 |
| Ревалоризација | | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Состојба на 31.12.2022 тековна | 3.390.383 | 315.969 | 3.706.352 |
| Исправка на вредноста | | | |
| Состојба на 01.01.2022 | 2.134.990,50 | 67.439,00 | 2.202.430 |
| Амортизација за год. | 741.820,00 | 50.580,00 | 792.400 |
| Намалување | 0 | 0 | 0 |
| Ревалоризација | | | 0 |
| Состојба на 31.12.2022 тековна | 2.876.811 | 118.019 | 2.994.830 |
| Нето книг.вред.за годината | 513.572 | 197.950 | 711.522 |
| Нето книг.вред.за прет. год. | 1.255.392 | 248.530 | 1.503.922 |
| Набавна вредност | | | |
| Состојба на 01.01.2021 претходна | 3.390.382,50 | 315.969,00 | 3.706.352 |
| Зголем.во тек на годината | | | 0 |
| Намалување | 0 | 0 | 0 |
| Ревалоризација | | 0 | 0 |
| Состојба на 31.12.2021 претходна | 3.390.383 | 315.969 | 3.706.352 |
| Исправка на вредноста | | | |
| Состојба на 01.01.2021 претходна | 1.393.170,50 | 16.859,00 | 1.410.030 |
| Амортизација за годината | 741.820,00 | 50.580,00 | 792.400 |
| Намалување | | | 0 |
| Ревалоризација | | | 0 |
| Состојба на 31.12.2021 претходна | 2.134.991 | 67.439 | 2.202.430 |
| Нето книг.вред.за годината | 1.255.392 | 248.530 | 1.503.922 |
| Нето книг.вред.за прет. год. | 1.997.212 | 299.110 | 2.296.322 |

Лице одговорно за составување
на билансот: Васко Стојанов



на ден 31.12.2022

Овластено лице



ЛПКД КОМУНАЛЕЦ СТРУМИЦА
МК 4027989105248

Табела 1

| 8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | | | | | | |
|---------------------------------|----------|------------------|----------------|-------------------|----------------|--|
| ОПИС | ЗЕМЈИШТЕ | ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | ОПРЕМА | ИНВЕСТИЦИИ ВО ТЕК | ВКУПНО | |
| ТЕКОВНА ГОДИНА 2022 | | | | | | |
| НАБАВНА ВРЕДНОСТ | 1,00 | 488.308.620,00 | 203.523.363,00 | 16.573.620,50 | 708.405.604,50 | |
| СОСТОЈБА НА 01.01.2022 | | | 203.523.363,00 | | 41.288.417,50 | |
| ЗГОЛЕМУВАЊЕ ВО ТЕК НА ГОДИНАТА | | 13.537.869,50 | 27.750.548,00 | | -666.667,00 | |
| ПРЕНОС ОД ИНВЕС. ВО ТЕК | | | | -666.667,00 | | |
| НАМАЛУВАЊЕ | | 0,00 | -15.426.639,00 | | -15.426.639,00 | |
| ОСТАН. ЗГОЛЕМУВАЊА | | | | | 0,00 | |
| ОСТАН. НАМАЛУВАЊА | | | | | 0,00 | |
| СОСТОЈБА НА 31.12.2022 | 1,00 | 501.846.489,50 | 215.847.272,00 | 15.906.953,50 | 733.600.716,00 | |
| ТЕКОВНА ГОДИНА 2021 | | | | | | |
| ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА | | | 168.702.596,50 | 0,00 | 354.772.402,00 | |
| СОСТОЈБА НА 01.01.2022 | | 186.069.805,50 | 9.896.943,00 | | 22.086.547,00 | |
| АМОРТИЗАЦИЈА ЗА ГОД. | | 12.189.604,00 | -15.234.634,00 | | -15.234.634,00 | |
| НАМАЛУВАЊЕ | | 0,00 | 163.364.905,50 | 0,00 | 361.624.315,00 | |
| СОСТОЈБА НА 31.12.2022 | | 198.259.409,50 | 52.482.366,50 | 15.906.953,50 | 371.976.401,00 | |
| НЕТО КНИГ. ВРЕД. ЗА 31.12.2022 | 1,00 | 303.587.080,00 | 34.820.766,50 | 16.573.620,50 | 353.633.202,50 | |
| НЕТО КНИГ. ВРЕДН. ЗА 01.01.2022 | 1,00 | 302.238.814,50 | | | | |
| ПРЕТХОДНА ГОДИНА 2021 | | | | | | |
| НАБАВНА ВРЕДНОСТ | 1,00 | 480.555.724,00 | 196.781.015,00 | 16.573.620,50 | 693.910.360,50 | |
| СОСТОЈБА НА 01.01.2021 | | | 15.966.721,00 | | 23.719.617,00 | |
| ЗГОЛЕМУВАЊЕ ВО ТЕК НА ГОДИНАТА | | 7.752.896,00 | | | 0,00 | |
| ПРЕНОС ОД ИНВЕС. ВО ТЕК | | | | | | |
| НАМАЛУВАЊЕ | | 0,00 | -9.224.373,00 | | -9.224.373,00 | |
| ОСТАН. ЗГОЛЕМУВАЊА | | | | | 0,00 | |
| ОСТАН. НАМАЛУВАЊА | | | | | 0,00 | |
| СОСТОЈБА НА 31.12.2021 | 1,00 | 488.308.620,00 | 203.523.363,00 | 16.573.620,50 | 708.405.604,50 | |
| ПРЕТХОДНА ГОДИНА 2021 | | | | | | |
| ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА | | | 169.992.819,50 | | 344.097.450,00 | |
| СОСТОЈБА НА 01.01.2021 | | 174.104.630,50 | 7.877.900,50 | | 19.843.075,50 | |
| АМОРТИЗАЦИЈА ЗА ГОД. | | 11.965.175,00 | -9.168.123,50 | | -9.168.123,50 | |
| НАМАЛУВАЊЕ | | 0,00 | 168.702.596,50 | 0,00 | 354.772.402,00 | |
| СОСТОЈБА НА 31.12.2021 | | 186.069.805,50 | 34.820.766,50 | 16.573.620,50 | 353.633.202,50 | |
| НЕТО КНИГ. ВРЕД. ЗА 31.12.2021 | 1,00 | 302.238.814,50 | 26.788.195,50 | 16.573.620,50 | 349.812.910,50 | |
| НЕТО КНИГ. ВРЕД. ЗА 01.01.2021 | 1,00 | 306.451.093,50 | | | | |

Лице одговорно за составување на образец
Васко Стојанов

[Signature]

Овластено лице
Зоран Горгиев



Остварени резултати 2022 година по квартали

| БИЛАНС | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | Вкупно |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| А. ВКУПЕН ПРИХОД | 69.389.312,00 | 111.144.945,00 | 118.186.553,00 | 125.748.603,00 | 424.469.413,00 |
| 1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖА | 61.500.691,00 | 75.581.152,00 | 82.078.766,00 | 88.394.619,00 | 307.555.228,00 |
| а) Претпријатија | 21.184.406,00 | 28.480.742,00 | 27.934.173,00 | 27.809.890,00 | 105.409.211,00 |
| б) Домкинства | 35.655.936,00 | 38.572.572,00 | 39.560.721,00 | 36.240.508,00 | 150.029.737,00 |
| в) Други Приходи | 4.660.349,00 | 8.527.838,00 | 14.583.872,00 | 24.344.221,00 | 52.116.280,00 |
| 2. Приходи од имотна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Приходи од погребни делови | 2.415.953,00 | 2.140.631,00 | 2.533.637,00 | 2.449.235,00 | 9.539.456,00 |
| 4. Приходи од закупнина | 2.941.028,00 | 2.762.778,00 | 2.730.520,00 | 2.787.924,00 | 11.242.250,00 |
| 5. Приходи од газарна такса | 339.506,00 | 784.544,00 | 950.373,00 | 913.449,00 | 2.987.872,00 |
| 6. Останати приходи | 2.192.134,00 | 29.855.840,00 | 29.893.257,00 | 31.203.376,00 | 93.144.607,00 |
| а) надплата на судски нотарски адвокатски побарувања | 830.019,00 | 693.615,00 | 857.805,00 | 1.115.704,00 | 3.497.143,00 |
| б) надплата на спорни побарувања | 1.192.987,00 | 28.913.341,00 | 28.736.544,00 | 28.680.768,00 | 87.523.640,00 |
| в) приходи од камата | 169.128,00 | 248.894,00 | 298.908,00 | 828.103,00 | 1.545.023,00 |
| г) приходи од долготорачни резервирања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.801,00 | 578.801,00 |
| Б) ВКУПНИ РАСХОДИ | 94.579.354,00 | 85.254.398,00 | 118.233.258,00 | 122.842.283,00 | 420.909.293,00 |
| МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ И АМОРТИЗАЦИЈА | 52.325.692,00 | 44.730.268,00 | 69.806.441,00 | 57.945.133,00 | 224.807.534,00 |
| Трошоци за сировина и материјали | 11.936.735,00 | 13.107.899,00 | 23.341.299,00 | 23.633.695,00 | 72.019.628,00 |
| Трошоци за материјали | 11.105.354,00 | 12.253.645,00 | 20.302.495,00 | 22.180.333,00 | 65.841.827,00 |
| Трошоци за канцеларски материјали | 476.573,00 | 431.553,00 | 365.507,00 | 515.706,00 | 1.789.339,00 |
| Трошоци за возило и честен | 65.238,00 | 84.088,00 | 118.860,00 | 615.123,00 | 883.309,00 |
| Трошоци за заштитни средства | 289.570,00 | 338.613,00 | 2.554.437,00 | 322.533,00 | 3.505.153,00 |
| ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА | 21.002.624,00 | 14.147.897,00 | 23.707.604,00 | 14.720.587,00 | 73.578.712,00 |
| Трошоци за електрична енергија | 16.817.028,00 | 9.751.413,00 | 19.589.069,00 | 9.559.790,00 | 55.717.300,00 |
| Трошоци за гориво | 3.675.755,00 | 4.297.403,00 | 4.118.535,00 | 4.917.148,00 | 17.008.841,00 |
| Трошоци за преработен гас | 509.841,00 | 99.081,00 | 0,00 | 243.649,00 | 852.571,00 |
| ТРОШОЦИ ЗА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ | 3.227.844,00 | 2.048.929,00 | 1.763.946,00 | 2.449.592,00 | 9.490.311,00 |
| ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР | 141.620,00 | 59.673,00 | 305.355,00 | 145.449,00 | 652.097,00 |
| ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ | 643.149,00 | 629.778,00 | 630.192,00 | 651.532,00 | 2.554.651,00 |
| услуги во патен сообраќај | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ПТТ услуги | 540.426,00 | 561.581,00 | 593.723,00 | 618.299,00 | 2.314.029,00 |
| -трошоци за поштенски пратки | 102.723,00 | 68.197,00 | 36.469,00 | 33.233,00 | 240.622,00 |
| УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ | 4.807.750,00 | 2.934.879,00 | 3.830.178,00 | 3.919.764,00 | 15.492.571,00 |
| -одржување на софтвер | 441.215,00 | 250.398,00 | 379.604,00 | 429.638,00 | 1.500.855,00 |
| -одржување на опрема и градежни објекти | 4.003.061,00 | 1.456.643,00 | 2.404.544,00 | 1.930.721,00 | 9.794.969,00 |
| -одржување на возила | 363.474,00 | 1.227.838,00 | 1.046.030,00 | 1.559.405,00 | 4.196.747,00 |
| УСЛУГИ ОД ГРАЃАНИ РАБОТНО АНГАЖИРАНИ | 3.178.586,00 | 3.784.964,00 | 3.897.759,00 | 4.987.856,00 | 15.849.165,00 |
| ПРОИЗВОДНИ УСЛУГИ | 1.701.579,00 | 2.077.167,00 | 6.950.827,00 | 1.110.352,00 | 11.839.925,00 |
| -ангажирање на медијација | 1.634.059,00 | 1.986.515,00 | 6.870.406,00 | 1.002.915,00 | 11.493.895,00 |
| -платарна | 4.240,00 | 5.200,00 | 14.450,00 | 24.985,00 | 48.875,00 |
| -регистрација | 63.280,00 | 85.452,00 | 65.971,00 | 82.452,00 | 297.155,00 |
| ТРОШОЦИ ЗА ЗАКУПНИНА | 66.292,00 | 448.022,00 | 0,00 | 227.894,00 | 742.208,00 |
| АМОРТИЗАЦИЈА | 5.819.513,00 | 5.491.060,00 | 5.379.281,00 | 6.098.412,00 | 22.588.266,00 |

| БИЛАНС | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | Вкупно |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ | 4.250.419,00 | 2.736.445,00 | 4.807.513,00 | 9.603.250,00 | 21.397.627,00 |
| Надмост на работници | 530.586,00 | 759.388,00 | 2.389.478,00 | 6.804.009,00 | 10.483.461,00 |
| - надмост за службени патувачи | 152.220,00 | 218.920,00 | 158.824,00 | 200.025,00 | 729.989,00 |
| - регрес за годишен одмор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.246.586,00 | 5.246.586,00 |
| - помош во случај на смрт на вработени | 0,00 | 89.760,00 | 246.521,00 | 158.956,00 | 495.237,00 |
| - отпорнина | 0,00 | 182.970,00 | 1.244.491,00 | 586.500,00 | 2.013.961,00 |
| - останати линии приноса на вработени | 378.366,00 | 267.738,00 | 739.642,00 | 611.942,00 | 1.997.688,00 |
| Трошоци за управне органи | 174.456,00 | 172.234,00 | 180.012,00 | 180.012,00 | 706.714,00 |
| банкарски провизија | 253.694,00 | 250.984,00 | 265.774,00 | 278.691,00 | 1.049.143,00 |
| Трошоци за спонзорство | 45.223,00 | 123.669,00 | 266.670,00 | 412.224,00 | 847.786,00 |
| Трошоци за репрезентација | 231.108,00 | 44.701,00 | 56.809,00 | 247.203,00 | 579.821,00 |
| Премии за осигурување | 295.585,00 | 39.150,00 | 27.938,00 | 21.338,00 | 384.011,00 |
| Трошоци за реклама и пропаганда | 458.096,00 | 53.300,00 | 54.534,00 | 131.934,00 | 697.864,00 |
| Членарини во комунални и стопански асоцијации | 33.000,00 | 122.824,00 | 22.000,00 | 44.000,00 | 221.824,00 |
| Трошоци за одобренија за компетити | 149.998,00 | 77.865,00 | 23.230,00 | 7.757,00 | 258.850,00 |
| Трошоци за адвокатски услуги | 777.531,00 | 43.940,00 | 66.276,00 | 140.911,00 | 1.028.658,00 |
| Трошоци за нотарски услуги | 353.704,00 | 150.916,00 | 778.994,00 | 790.700,00 | 2.074.314,00 |
| Трошоци за недвижителски услуги | 43.120,00 | 22.586,00 | 56.482,00 | 8.795,00 | 130.983,00 |
| Трошоци за здравствени услуги | 103.350,00 | 322.190,00 | 83.250,00 | 55.472,00 | 564.262,00 |
| Трошоци за стручна литература и советување | 77.166,00 | 54.558,00 | 16.620,00 | 34.623,00 | 182.967,00 |
| Трошоци за огласи за јавни набавки | 90.648,00 | 72.241,00 | 54.136,00 | 134.710,00 | 351.735,00 |
| Трошоци за проектна документација и ревизија | 31.960,00 | 301.985,00 | 288.600,00 | 34.599,00 | 657.144,00 |
| Трошоци за компјутерски услуги и компјутерски делови | 38.274,00 | 66.939,00 | 80.439,00 | 41.213,00 | 226.865,00 |
| Останати нематеријални трошоци | 562.920,00 | 56.975,00 | 96.271,00 | 235.059,00 | 951.225,00 |
| БРУТО ПЛАТИ | 35.061.825,00 | 37.774.231,00 | 37.070.149,00 | 36.481.113,00 | 146.387.318,00 |
| - Нето плати | 23.684.734,00 | 25.450.797,00 | 24.914.001,00 | 24.492.989,00 | 98.542.521,00 |
| - Придоноси од плати | 9.814.904,00 | 10.576.833,00 | 10.379.723,00 | 10.211.058,00 | 40.982.518,00 |
| - Данок на доход од плата | 1.562.187,00 | 1.746.601,00 | 1.776.425,00 | 1.777.066,00 | 6.862.279,00 |
| РАСХОДИ НА ФИНАНСИРАЊЕ | 2.933.918,00 | 43.454,00 | 6.556.655,00 | 18.822.787,00 | 28.356.814,00 |
| Трошоци за камати | 2.732.908,00 | 38.526,00 | 166.380,00 | 216.875,00 | 3.154.689,00 |
| Камни пенали и надомест на штети | 60.088,00 | 4.445,00 | 25.000,00 | 15.931,00 | 105.464,00 |
| Расходи врз основа на директен отпак | 140.902,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392.397,00 | 1.533.299,00 |
| Кило растур | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.787,00 | 88.787,00 |
| Вредностно усогласување на побарувања | 20,00 | 483,00 | 6.365.275,00 | 17.108.797,00 | 23.474.575,00 |
| ТРОШОЦИ ВО ПРОДАДЕНИ ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ | 7.500,00 | -30.000,00 | -7.500,00 | -10.000,00 | -40.000,00 |
| ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ | -25.190.042,00 | 25.890.547,00 | -46.705,00 | 2.906.320,00 | 3.560.120,00 |

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2022 година

Кон билансот на состојба при распределбата на резултатите за деловната година заклучена на 31.12.2022 година

-Вкупниот збир на активата, односно и на пасивата изнесува **864.248.154 ден.** и тоа:

1. ВО АКТИВАТА

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| А) ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА..... | 372.687.923 ден. |
| - Материјални средства..... | 372.111.260 ден. |
| - Нематеријални средства..... | 564.196 ден. |
| - Долгор. финан. вложувања..... | 12.467 ден. |
| Б) ТЕКОВНИ СРЕДСТВА..... | 488.976.177 ден. |
| - Залихи..... | 48.852.239 ден. |
| - Краткорочни побарувања..... | 437.199.713 ден. |
| - Парични сред. и хартии од вред . | 2.924.225 ден. |
| В) АВР..... | 2.584.054 ден. |

2. ВО ПАСИВАТА:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| А) КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ..... | 427.746.325 ден. |
| - Залишан капитал..... | 236.687.218 ден. |
| - Резерви..... | 77.153.930 ден. |
| - Акумулирана добивка..... | 113.085.256 ден. |
| - добивка за финансиската година.... | 819.921 ден. |
| Б) ДОЛГОР. И КРАТКОР. ОБВРСКИ..... | 394.623.537 ден. |
| - Долгорочни обврски по ануитет | 82.283.306 ден. |
| - Крат. обврски према добавувачи.. | 275.528.548 ден. |
| - Обврски по финансиски лизинг... | 12.062.611 ден. |
| - Останати краткор. обврски..... | 24.749.072 ден. |
| В) ПВР..... | 41.878.293 ден. |

Кон билансот на успехот на истата деловна година во која:

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| - Вкупниот приход изнесува | 424.469.406,00 ден. |
| - Вкупните расходи изнесуваат..... | 420.909.274,00 ден. |

-Искажаната добивка пред оданочување
за деловната година изнесува..... 3.560.132,00 ден.
-Нето добивката по оданочување изнесува.... 819.921,00 ден.

Деловната година траеше дванаесет месеци, покривајќи го пресметковниот период од **01.01.- 31.12.2022 година**

СОСТОЈБА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО ИЗМИНАТАТА ДЕЛОВНА ГОДИНА И СИТЕ ВАЖНИ НАСТАНИ ШТО СЕ СЛУЧИЛЕ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА НА КОЈА СЕ ОДНЕСУВА ГОДИШНАТА СМЕТКА

А. Информации во врска со резултатот од работењето:

1. Амортизацијата на основните средства ја извршивме по пропорционална метода со примена на пропишани стапки согласно Номенклатурата на средствата за амортизација и по овој основ искажавме износ од **22.588.265,00 ден.**
2. Во деловната 2022 година извршивме отпис на ненаплатени побарувања по пат на исправка на вредноста во износ од **21.828.850,00 денари** тоа се утужени побарувања од 2016 година кои се уште не се наплатени, но максимално ќе се ангажираме истите да се наплатат.
3. Цела година работевме во правец на континуирано намалување на трошоците од работењето, на максимално искористување на постојните капацитети и максимално ангажирање на вработените во претпријатието, со цел давање поквалитетни услуги на нашите коминтенти. Раководниот тим во претпријатието беше максимално ангажиран и во ова година на енергетска криза и во непредвидливи услови за одржување и зголемување на вкупните обртни средства, а исто така беше ангажиран и за зголемување на процентот на наплата, како по основ на наплата на застарените побарувања, така и за наплата на тековните побарувања и намалување на процентот на загуба на водата, применувајќи ги притоа сите можни активности.
Во текот на 2022 година, беа извршени повеќе инвестициски активности, околу опремување и подобрување на условите за работа скоро во секој процес од работењето.Најголем опфат на инвестициски активности имаше во одделот за собирање на отпадни води каде беа изградени нови канализациони линии во градот и населените места со што се зголеми и бројот на канализациони приклучоци, во одделот за собирање на отпад имавме донација на нов камион за собирање на смет во одделението за одржување на комунална хигиена со што значително се подобри процесот на собирање на отпадот од населените места. Во делот на хигиената на градот и населените места се изврши набавка на две електрични метларки по пат на финансиски лизинг со што значително се подобри одржувањето на чистотата по улиците и плоштадот.

Сето претходно наведено не доведе до остварување на успешни деловни резултати што беше впрочем и нашата основна цел и визија за наредните пресметковни периоди.

И во деловната 2022 година работевме со цел колку што е можно намалување на трошоците на работењето и тоа преку максимално ангажирање на сите вработени во претпријатието и максимално искористување на постојните капацитети на претпријатието.

4. Претпријатието, деловната 2021 година ја заврши успешно, со остварена нето добивка за финансиската година во износ од **819.921,00** денари.

Б. Активности од областа на истражувањето и развојот:


Во наредниот период се планира продолжување и завршување на започнатите активности во врска со зафати околу водоснабдување на населените места, проширување на канализационата мрежа во населените места покрај градот Струмица, одржување на подигнатите зелени површини во градот и одржување на хигиената во градот.

В. Посебни информации:

Нашето претпријатие нема деловни единици во странство бидејќи истото делува на локално ниво.

Претседател на
Управен Одбор





Драги Поп Стојанов